



ПРВА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА
„ТИМСКИ ПРИСТАП ВО МЕДИЦИНСКАТА РЕХАБИЛИТАЦИЈА
НА ДЕЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ“
17 октомври, 2015, Гостивар, Р.Македонија

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНФЕРЕНЦИЈАТА

Организатори:

- ❖ Сојуз на дефектолози на Република Македонија;
- ❖ Здружение на физиотерапевти на Република Македонија

Категории (подрачја) и теми:

- ❖ Клинички стратегии и трендови во рехабилитација на децата со попреченост;
 - *Етиолошки аспекти на попреченоста;*
 - *Актуелни пристапи во превенција и детекција на попреченоста;*
 - *Примена на раната дијагностика и нејзиното значење;*
 - *Избор на методи и техники за процена на лицата со попреченост;*
 - *Современи трендови во рехабилитацијата на децата со попреченост;*
- ❖ Тимски пристап во медицинската рехабилитација на децата со попреченост;
 - *Состав и улога на тимовите за рехабилитација;*
 - *Местото и улогата на дефектологот/логопедот во тимот за рехабилитација;*
 - *Местото и улогата на физиотерапевтот во тимот за рехабилитација;*
 - *Местото и улогата на другите членови на тимот за рехабилитација и актуелности во меѓусебната соработка.*

Цели на конференцијата:

- ❖ Вмрежување и зајакнување на комуникацијата на физотерапевтите, дефектолозите, истражувачите, медицинските лица, родителите и на сите оние што се посветени на подобрување на квалитетот на живот на децата со попреченост; размена на искуства и сознанија и давање предлози за унапредување на дијагностиката и рехабилитацијата на децата со попреченост; согледување на предизвиците со кои треба да се соочи Република Македонија во насока на унапредување на тимскиот пристап во рехабилитацијата на децата со попреченост.

Целни групи:

- ❖ Стручни лица - дефектолози (различни профили), логопеди, физиотерапевти, окупациони терапевти, педијатри, психијтри, психолози, педагози, социјални работници, идр;



ПРВА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА
*„ТИМСКИ ПРИСТАП ВО МЕДИЦИНСКАТА РЕХАБИЛИТАЦИЈА
НА ДЕЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ“*

17 октомври, 2015, Гостивар, Р.Македонија

- ❖ Институции кои се занимаваат со рехабилитација и третман и заштита на децата со попреченост;
- ❖ Родители на деца со попреченост;
- ❖ Претставници од централната и локалната власт;
- ❖ Невладини организации;

Официјален јазик на конференцијата:

- ❖ Македонски јазик
- ❖ Англиски јазик

Форми на учество:

- ❖ Пленарно излагање
- ❖ Усно излагање
- ❖ Постер презентација
- ❖ Учество без излагање

Пријава за учество:

- ❖ Потполнување на „Формулар за пријава на учество“ на една од веб-страниците:
www.sojznadefektoloji.org www.fizioterapevt.org.mk

Пријава на трудови:

- ❖ Потполнување на „Формулар за Пријава на труд“ на една од веб-страниците:
www.sojznadefektoloji.org www.fizioterapevt.org.mk

- ❖ Преку електронска пошта на e-mail адреса: dsojuz@yahoo.com;
president@fizioterapevt.org.mk

Публикации:

- ❖ Сите пријавени трудови што ќе добијат позитивна рецензија ќе бидат објавени во Зборник на трудови

Упатство за пишување на трудови:

Упатството за пишување трудови на македонски и англиски јазик може да се превземе од веб-страницата: www.sojznadefektoloji.org ; www.fizioterapevt.org.mk

Котизација:

- ❖ Уплати извршени до **20-ти Септември - 500 денари** (за учесници од Р. Македонија), **20 евра** (за учесници од странство)
- ❖ Уплати извршени по **20-ти Септември - 800 денари** (за учесници од Р. Македонија), **30 евра** (за учесници од странство)



ПРВА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА
*„ТИМСКИ ПРИСТАП ВО МЕДИЦИНСКАТА РЕХАБИЛИТАЦИЈА
НА ДЕЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ“*
17 октомври, 2015, Гостивар, Р.Македонија

Сите подетални информации за котизација и одржување на конференцијата се објавени во „Формуларот за пријава на учество“ на веб-страницата:

www.sojuznedefektoloji.org; www.fizioterapevt.org.mk

Значајни датуми:

- ❖ 20.09.2015 година – краен рок за пријавување на апстракти за трудови
- ❖ 25.09.2015 година – известување за прифаќање на апстрактите
- ❖ 01.10.2015 година – краен рок за доставување на трудовите
- ❖ 10.10.2015 година- рок за пријавување на учество на конференцијата
- ❖ 17.10.2015 година- одржување на конференцијата